

Барањето пополнете го со печатни букви. Во квадратчињата за избор на соодветна услуга обележете со "X"

Податоци за подносителот на Барање

Име и презиме	ЕМБГ
Адреса	E-mail адреса
Трансакциска сметка	Мобилен телефон

Воведување Укинување Промена Откажување од услугата бесплатни СМС известувања*

ТИП НА УСЛУГА	ИЗБОР	НАВЕДЕТЕ ГО ИЗНОСОТ НАД КОЈ САКАТЕ ДА ДОБИВАТЕ СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ
Приливи на денарска трансакциска сметка**		
Трансакции со дебитни картички на физичко лице		
Трансакции со дебитни картички на физичко лице на кои сум овластен/а		
Трансакции со кредитни картички на физичко лице		
Трансакции со кредитни картички на физичко лице на кои сум овластен/а		
Трансакции со бизнис картички на правно лице		
Трансакции со бизнис картички на правно лице на кои сум овластен/а		
Известување за важност на картичка		
Промотивни известувања		

*Откажување од услугата бесплатни СМС известувања за сите направени трансакции во странство (интернет, банкомат и ПОС уред) и за интернет трансакции во земјата со платежни картички издадени од Шпаркесе Банка Македонија АД Скопје

** Минимален износ над кој се испраќа СМС известување за приливи на трансакциска сметка е 100 денари.

Со потпишување на ова Барање изјавувам дека:

- Сум информиран и согласен Банката да ги користи, евидентира и обработува моите лични податоци согласно важечките законски прописи и актите на Банката за заштита на личните податоци, а кои ги давам за реализирање на ова Барање;
- Ја потврдувам комплетноста и точноста на наведените податоци, запознаен сум со значењето на наведувањето на податоците за реализирање на ова Барање и задолжителноста на бараните податоци, при што се обврзувам дека при промена на податоците веднаш ќе ја информирам Банката;
- Сум информиран за Општите услови за користење на услугата СМС известување објавени на официјалната веб страна на Банката www.sparkasse.mk и истите ги прифаќам;
- Ја овластувам Банката од мојата трансакциска сметка да наплати надомест за користење на услугата СМС известување согласно важечката Одлука за тарифи на Банката објавена на официјалната веб страна на Банката www.sparkasse.mk.

Согласен сум моите лични податоци да се користат за промотивни цели на Банката ДА ___ НЕ ___

Место и датум	Потпис на подносителот на Барање / Управител
---------------	--

Пополнува Банката - податоците од Барањето ги проверува референт од Банката

Име и презиме	Потпис и печат
Експозитура	Датум